



---

## Тим и градење тимови

### Цел на обуката

Целта на обуката е стекнување вештини за тимска работа и градење тимови преку користење соодветни алатки и техники. По завршувањето на обуката учесниците ќе можат: да употребуваат техники и алатки во тимското работење за постигнување успех како и постигнување на целите на тимот; да извршат избор на членови врз основа на потребите на тимот; да применат техники за градење меѓусебна доверба; да разменуваат информации применувајќи комуникациски вештини за работа во тим; да применуваат техники за справање со непродуктивен тим; да градат тимски дух; да пристапат кон тимското работење со цел да придонесат кон успешноста на тимот; да бидат добар член на тимот, како и успешно да водат тим; и друго.

### Опфат –теми

- Што е тим и работа во тим?
- Типови на тимови
- Карактеристики на тим
- Работа во тим
- Фази на градење тимови
- Избор на членови
- Типови на членови во тим
- Градење доверба помеѓу членовите во тимот - модел
- Комуникација помеѓу членовите во тимот
- Клучни фактори за успешен тим
- Начини за придонес кон тимската работа
- Начини на водење тим
- Начини и техники за справање со непродуктивни тимови
- Како да се стекне почит од другите членови во тимот
- Начини и техники за развој на тимски дух
- Како да се биде добар член на тим

### Целна група

Оваа обука е наменета за сите вработени кои работат и/или ќе работат како член на тим и/или тим-лидер, како и за сите учесници кои сакаат да стекнат и/или ги подобрат своите вештини за работа во тим.

### Методологија на работа

Обуката е од интерактивен карактер со практични и применливи вежби, како и употреба на визуелни помагала (ЛЦД проектор, лап-топ и/или компјутер, флип-чарт и друго)



**ЕСП – Развој и управување на човечки ресурси**

Тел. 3246-041; 075 446-686

Е-пошта: [esp@esp.com.mk](mailto:esp@esp.com.mk); [info@esp.com.mk](mailto:info@esp.com.mk)

Адреса: ул. 9 Мај бр. 4, Скопје

[www.esp.com.mk](http://www.esp.com.mk)

---

Секој учесник ќе има можност на крајот од обуката практично да ги примени вештините и техниките совладани за време на обуката.

**Материјали**

Презентациска скрипта; формулари како обрасци; и други дополнителни материјали кои ќе може да се користат во секојдневното работење.

Материјалите ќе бидат доставени по е-пошта до секој од учесниците.

**Времетраење**

Обуката е дводневна. Вкупно 12 часа (2 дена по 6 часа).

По завршувањето на обуката се добива Сертификат за учество.

Повеќе информации и пријавување на:

тел. 3246-041; 075 446-686